

1169 Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03), Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ООУ “28
НОЕМВРИ”-ДЕБАР ЗА
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работата на ООУ “28 Ноември”- Дебар за учебната 2020/2021 год, донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 год.

Бр. Nr. 09-988/1
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

1169 Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazetazytare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03), Kryetari I Komunës Dibër solli:

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
PËRFUNDIMIT PËR
MIRATIMIN E
RAPORTIT VJETOR PËR
PUNËN E SHFK “28 NËNTORI”
-DIBËR PËR VITIN
SHKOLLOR 2020/2021**

SHPALLET përfundimi për miratimin e Raportit vjetor për punën e SHFK “Nëntori” – Dibër për vitin shkollor 2020/2021 sjellur nga Këshilli I Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник /Kryetari,
Хекуран Дука /Hekuran Duka c.p d.v.

1170. Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 59 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03),

Советот на Општина Дебар на 52^{та} седница одржана на 21.09.2021 година, го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
СОУ „ 28 Ноември,, - ДЕБАР ЗА
УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОД.**

1. Се усвојува извештајот за успехот и работата на СОУ „ 28 Ноември,, - Дебар за учебната 2020/2021 год.

2. Со заклучокот да се запознаваат училишните органи.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината”.

Бр. Nr. 08-954/3
21.09.2021 год. viti
Дебар/Dibër

1170. Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës”nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021 solli këtë :

**P Ë R F U N D I M
PËR MIRATIMIN E
RAPORTIT PËR PUNËN E SHMK
“28 Nëntori”-DIBËR PËR VITIN
SHKOLLOR
2020/2021**

1. Miratohet raporti vjetor për punën e SHMK “28 Nëntori”-Dibër për vitin shkollor 2020/2021

2. Me përfundimin të njoftohen Organet e Shkollës.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

1171. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03), Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ООУ „28
НОЕМВРИ„ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022 ГОД**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на ООУ “Ноември-Дебар за учебната 2021/2022год, донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 год.

Бр. Nr. 09-988/2
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

1171. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazetazytare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03), Kryetari I Komunës Dibër solli:

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
PËRFUNDIMIT PËR
MIRATIMIN E
PROGRAMIT VJETOR PËR
PUNËN E SHFK “28 NËNTORI”
-DIBËR PËR VITIN
SHKOLLOR 2021/2022**

SHPALLET përfundimi për miratimin e Programit Vjetor për punën e SHFK “28Nëntori” – Dibër për vitin shkollor 2021/2022 sjellur nga Këshilli I Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник /Kryetari,
Хекуран Дука /Hekuran Duka с.р d.v.

1172. Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 59 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03),

Советот на Општина Дебар на 52^{та} седница одржана на 21.09.2021 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА
СОУ „28 Ноември„ ДЕБАР ЗА
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД

1. Се усвојува годишната програма за работа на СОУ „28 Ноември„ Дебар за учебната 2021/2022 год.

2. Со заклучокот да се запознаваат училишните органи.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината”.

1172. Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 6 të Ligjit për vetqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës”nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021 solli këtë:

P Ë R F U N D I M
PËR MIRATIMIN E
PROGRAMIT VJETOR TË SHMK
“28 Nëntori”-DIBËR PËR VITIN
SHKOLLOR
2021/2022

1. Miratohet programi vjetor i SHMK “28 Nëntori”-Dibër për vitin shkollor 2021/2022.

2. Me përfundimin të njoftohen Organet e Shkollës.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

Бр. Nr. 08-954/4
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

1173.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03), Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

1173Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazetazytare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03), Kryetari I Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ЈОУДГ
“БРЕШИА”-ДЕБАР ЗА
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.**

**К О Н К Л У З И О Н
П È Р Ш П А Л Л Ј Е Н Е
П È Р Ф У Н Д И М И Т П È Р
М И Р А Т И М И Н Е
РАПОРТИТ ВЈЕТОР ПÈР
ПУНÈН Е ИРККФ “БРЕШИА”
-ДИБÈР ПÈР ВИТИН
ШКОЛЛОР 2020/2021**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работата на ЈОУДГ “Брешиа”-Дебар за учебната 2020/2021год, донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 год.

ШПАЛЛЕТ пèрфундими пèр miratimin e raportit vjetor пèр punën e IPKKF”Breshia” – Dibër пèр vitin shkollor 2020/2021 sjellur nga Këshilli I Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

Бр. Nr. 09-988/3
24.09.2021 год.viti

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник /Kryetari,

Дебар/Dibër

Хекуран Дука /Hekuran Duka с.р d.v.

1174.Врз основа член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), и член 59 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03),

Советот на Општина Дебар на 52^{та} седница одржана на 21.09.2021 година, го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА НА ЈОУДГ,,БРЕШИА,,
ДЕБАР ЗА 2020/2021 год.**

1. Се усвојува годишниот извештај за работата на ЈОУДГ,,Брешиа,, Дебар за 2020/2021 год.

2.Со заклучокот да се запознаваат органите на Установата.

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на Општината”.

1174.Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës”nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021 solli këtë :

**P Ë R F U N D I M
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT
VJETOR PËR PUNËN E IPKKF
”BRESHIA”- DIBËR PËR VITIN
SHKOLLOR 2020/2021**

1.Miratohet raporti vjetor për punën e IPKKF”Breshia”-Dibër për vitin shkollor 2020/2021.

2. Me përfundimin të njoftohen Organet e Institucionit.

3.Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

Бр. Nr. 08-954/5
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

1175.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03), Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

1175.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazetazytare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03), Kryetari I Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ЈОУДГ „БРЕШИА“,
ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022**

**К О Н К Л У З И О Н
П Ë Р Ш П А Л Л Ј Е Н Е
П Ë Р Ф У Н Д И М И Т П Ë Р
MIRATIMIN E PROGRAMIT
VJETOR PËR PUNËN E IPKKF
“BRESHIA” -DIBËR PËR
VITIN SHKOLLOR 2021/2022**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на ЈОУДГ “БРЕШИА” за учебната 2021/2022 год, донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 год.

SHPALLET përfundimi për miratimin e Programit Vjetor për punën e IPKKF “BRESHIA” – Dibër për vitin shkollor 2021/2022 sjellur nga Këshilli I Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 24.09.2020.

1176. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.14/03),

Градоначалник на Општината Дебар донесе:

1176. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për Kuratimin dhe Rindërtimin e Komunës ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 14/03),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА
СТВАР БЕС НАДОМЕСТ**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
VENDIMIT PËR DHENIE
PËLQIM NË SHFRITZIM TË
PËRKOHSHËM MJETIN
MOTORIK PA KOMPENZIM
MATERJAL**

СЕ ОБЈАВУВА, одлука за давање согласност за давање на привремено користење движна ствар бес надомест донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 година год.

SHPALLET vendimi per dhënie pëlqim në shfritzim të përkohshëm mjetin motoric pa kompenzim materjal sjellur nga Këshilli i Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë

21.09.2021.

Бр. Nr.09-988/5
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetar i Komunës
Хекуран Дука/Hekuran Duka с.р. d.v.

1177. Врз основа на член 21 точка.1 од Законот за Кориостење и располагање со ствари во државна сопственост и ствари во општинска сопственост (службен весник на РСМ број 78/15 и член 59 од Статутот на Општина Дебар (службен гласник на општината бр 14/03), советот на општина Дебар на 52 седница одржана на ден 21.09.2021 год донесе:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

За давање на привремено користење моторно возило без надомест .

Член 1

Со ова Одлука се дават на привремено 3 ГОДИНИ користење движна ствар од Општина Дебар за ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Дебар, Дневен центар за лица со посебни потреби, и тоа: МЕРСЕДЕС БЕНЗ СПРИНТЕР со идентификационен број. WDB9077331P090578.

Член 2

Движните ствари од член 1 од ова одлука се даваат на привремено користење Без надоместок на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Дебар, Дневен центар за лица со посебни потреби

Член 3

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Цл. Гласник на Општина Дебар.

Бр. Nr. 08-954/7
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

1177. Në mbështetje të nenit 21 pika 1 te ligjit per Shfrytezim dhe posedim te pasurive te luajtshme ne pronesi shteterore dhe pasurive te luajtshme ne pronesi Komunale(gazeta zyrtare RVM me NR 78/15) dhe neni 59 I Statutit te Komunes Diber(Kumtesa zyrtare Nr14/03), keshilli I komunes Diber ne séance e 52 te mbajtur me date 21.09.2021 solli kete :

V E N D I M

PER DHENIE PELQIM

Per dhenie ne shfrytezim te perkohshëm mjetin motorik pa kompenzim material.

Neni 1

Me kete vendim jepet ne shfrytezim te perkohshëm 3 VJET mjeti motorik nga Komuna Diber per IP QENDRA ndrkomunale për punë sociale –Dibër Qendra ditore për persona me aftësi të kufizuara, dhe ate: MERSEDES BENZ SPRINTER dhe numer identifikues WDB9077331P090578.

Neni 2

Mjetet motorike nga neni 1 i ketij vendimi i jepen ne shfrytezim te perkohshëm Pa kompenzim IP QENDRA ndrkomunale për punë sociale –Dibër Qendra ditore për persona me aftësi të kufizuara,

Neni 3

Ky Aktvendim hyn ne fuqi dite e miratimit, dhe do te publikohet ne Kumtesen zyrtare te Komunes Diber.

Совет на општина/Keshilli Komunal

Претседател /Kryetari

Bashkim Mashkulli d.v.

1178.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалник на Општината Дебар донесе:

1178.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА
СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВИТЕ
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ДЕБАР -2021 ЗА
НАГРАДУВАЊЕ НА
ПОЖАРНИКАРИТЕ**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
VENDIMIT
PËR MIRATIMIN E MJETEVE
NGA REZERVAT TË
BUXHETIT TË KOMUNËS
DIBËR-2021 PËR SHPËRBLIM
TË ZJARRFIKSAVE**

СЕ ОБЈАВУВА,одлука за одобрување на сретсва од резервите на буџетот на општината Дебар -2021 за наградадување на пожарникарите донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 година год.

SHPALLET vendimi per miratimin e mjeteve nga rezervat të buxhetit të Komunës Dibër 2021 për shpërblim të zjarfiksive sjellur nga Këshilli i Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

Бр. Nr.09-988/6
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetar i Komunës
Хекуран Дука/Hekuran Duka с.р.д.в.

1179. Врз основа на Член 48 Закон за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009; 95/2010; 180/2011; 171/2012; 192/2015 и 167/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/2021), Советот на Општина Дебар, на својата 52 редовна седница, одржана на ден 21.09.2021 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД
РЕЗЕРВИТЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ДЕБАР -2021 ЗА
НАГРАДУВАЊЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ**

Член 1

Се дава согласност за КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА Дебар-2021 од вкупно 140,000 ден, за наградување на трудот и посветеност на пожарникарите од ТППЕ-Дебар, кој го покривот Општина Дебар, Општина Жупа и дел од Општина Маврово-Ростуше.

Член 2

Одобрените средства од точка 1 на оваа одлука се распределуваат на еднаков износ односно по 10,000ден за секој пожарникари.

Член 3

Се задолжува градоначалникот на општината да му поднесува на советот на општината годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Дебар.

1179. Në bazë të nenit 48 Ligji për buxhetet (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015 dhe 167/2016 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 151/2021), Këshilli i Komunës Dibër, në seancën e 52të rregullt, e mbajtur më 21.09.2021, solli:

**VENDIM
PËR MIRATIMIN E MJETEVE NGA
REZERVAT TË BUXHETIT TË
KOMUNËS DIBËR-2021 PËR
SHPËRBLIM TË ZJARRFIKSIVE**

Neni 1

Jepet pëlqim për SHFYTËZIMIN E MJETEVE REZERVË TË BUXHETIT TË KOMUNËS Dibër-2021 nga gjithësej 140,000 den, për shpërblimin e punës dhe përkushtimin e zjarrfikësive nga NJTKZ- Dibër, të cilët mbulojnë Komunën Dibër, Komunën Zhupë dhe pjesë nga Komuna Mavrovo –Rostushë.

Neni 2

Mjetet e miratuara nga pika 1 e këtij vendimi ndahen në shumë të njëjtë përkatësisht nga 10,000den për sejcilin zjarrfikës.

Neni 3

Obligohet kryetari i komunës ti dorëzoj raport vjetor këshillit të komunës për shfytëzimin e mjeteve reserve.

Neni 4

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.

**Бр. Nr. 08-954/8
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër**

**Совет на Општина
Председател,
Башким Машкули с.р**

**Këshilli i Komunës
Kryetari
Bashkim Mashkulli d.v.**

1180.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

1180.Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 14/03),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА
ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ОПШТИНСКИТЕ
ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО
ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2021/2022 ГОДИНА
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
PËRFUNDIMIT PËR
SJELLJEN E PROGRAMIT
PËR MIRËMBAJTJEN E
RRUGËVE KOMUNALE
DHE RRUGICAVE NË
KOMUNËN DIBËR
PËR VITIN 2021/2022
NË KUSHTE DIMËRORE

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програма за одржување на општинските патишта и улици во Општина Дебар за 2021/2022 година во зимски услови, донесен од страна на Советот на Општината, на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2021/2022 në kushte dimërore, miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

Бр.Nr. 09-988/7
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Кryetari,
Хекуран Дука/Hekuran Duka с.р .d.v

1181. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 59 од Статутот на Општина Дебар (“Службен гласник на Општина Дебар “бр.14/03),

Советот на Општина Дебар на 52^{та} седница одржана на 21.09.2021 година, го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА
ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И
УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2021/2022 ГОДИНА ВО
ЗИМСКИ УСЛОВИ**

1. Советот на општината го донесе програмата за одржување на општинските патишта и улици во Општина Дебар за 2021/2022 год. во зимски услови.

2. Програма од точка 1 е составен дел на заклучокот.

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

1181. Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës”nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021 solli këtë:

**P Ë R F U N D I M
P Ë R S J E L L J E N E
PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN
RRUGËVE KOMUNALE DHE
RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR
PËR VITIN 2021/2022 NË KUSHTE
DIMËRORE**

1. Këshilli i Komunës Dibër solli Programin për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2021/2022 në kushte dimërore.

2. Programi nga pika 1 është pjesë përbërëse e përfundimit.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1735

Бр. Nr. 08-954/9
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

1182.Врз основа на член 14 став 4, Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 174/21), член 2, од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 122/21), член 9 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04, 86/08, 114/10, 18/11, 41/14, 129/15, 106/16 и 83/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 215/21) и член 59 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар” број 14/03),

Советот на Општина Дебар на 52 седницата одржана на 21.09.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И
УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2021/2022
ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

I. Општ дел

Со оваа Програма се уредуваат работите за зимското одржување на општинските патишта и улиците, делниците од регионалните патишта кои минуваат низ населените места, а се изградени како улици, како и работите за одржување на комуналните објекти, тротоарите на подрачјето на Општина Дебар за сезоната 2021/2022 година.

Јавни патишта на подрачјето на Општина Дебар се

1182.Në mbështetje të nenit 14 alinea 4 nga Ligji për rrugë publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 dhe 163/16 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 174/21) nenit 2 të Ligjit për pastërti publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr 111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 dhe 31/16 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/21) nenit 9 të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM nr 36/04, 49/04, 86/08, 114/10, 18/11, 41/14, 129/15, 106/16 dhe 83/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21) dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e komunës Dibër” nr 14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën⁵² dt.21.09.2021 solli:

PROGRAM

PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE
DHE
RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN
2021/2022 NË KUSHTE DIMËRORE

I. Pjesa e përgjithshme

Me këtë program rregullohen punët për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave, pjesët e rrugëve rregjionale të cilat kalojnë nëpër vendbanime dhe janë të ndërhuara si rrugë, si edhe punët për mirëmbajtjen e objekteve komunale, trotualet në territorin e Komunës Dibër për sezonin 2021/2022.

Rrugë publike në territorin e Komunës Dibër janë rrugët komunale dhe rrugicat. Në rrugët bëjnë pjesë edhe

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1736

општинските патишта и улиците. Во улици спаѓаат и делниците од регионалните патишта кои поминуваат низ населените места како изградени улици.

Работи на зимско одржување на општинските патишта и улиците се:

- чистење снег и мраз од коловозот, комуналните објекти и тротоарите;
- посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничавите места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот.

Работите на зимското одржување на општинските патишта и улици се изведуваат на начин кој има за цел да обезбеди постојана проодност во зависност од утврдениот приоритет произлезен од категоријата и значајот на општинскиот пат или улица.

По исклучок кога работите на општинскиот пат и улица неможат да се изведат под сообраќај,

Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина на Општина Дебар привремено, делумно или во целост ќе го запре сообраќајот и ќе утврди по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот, по претходно известување во рок од 48 часа на корисниците на јавниот пат и улица преку средствата за јавно информирање.

Ако поради снег, голомразица или други причини сообраќајот на општинскиот пат или улица е отежнат или безбедноста на сообраќајот е значително загрозена, надлежниот општински орган ќе преземе итни мерки за отстранување на пречките, а ако не е во состојба да ги отстрани пречките ќе го запре целиот сообраќај или само за одделни видови на возила, по претходно прибавена согласност од Министерството за внатрешни работи, односно надлежниот орган во Општината.

Во случаите кога прекилот на сообраќајот трае подолго од два часа надлежниот орган на Општината ќе ја извести јавноста преку средствата за

segmentet e rrugëve rregjionale të cilat kalojnë në vendbanimet si rrugë të ndërtuara.

Punët për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave janë:

- pastrimi i borës dhe akullit nga rrugët, objektet komunale dhe trotuaret.
- shtrimi i rrugëve me krypë ose elementeve abrasive në pjesët e rrugëve ku nuk ka diell, urat, segmentet e rrugëve të cilat kanë pjertësi të madhe, si dhe vende të tjera ku paraqitet akull në rrugë.

Punët për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave realizohen në mënyrë që të sigurohet kalueshmëri e vazhdueshme, varësisht nga prioriteti i përcaktuar që del nga kategorija dhe rëndësia e rrugëve komunale dhe rrugicave.

Me përjashtim, kur punët në rrugët komunale dhe rrugicat nuk mund të realizohen, sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të ambientit jetësor, pranë Komunës Dibër, përkohësisht, pjesërisht ose në tërësi do ta ndalojë komunikacionin dhe do të përcaktojë në cilën rrugë tjetër dhe në cilat kushte do të realizohet komunikacioni, me lajmërim paraprak në afat prej 48 orë të shfrytëzuesve të rrugës publike dhe rrugicave nëpërmjet mjeteve të informacionit.

Nëse për shkak të borës, akullit ose arsyeve të tjera komunikacioni në rrugën komunale ose rrugicë vështirësohet ose siguria e komunikacionit në pjesë të madhe është rrezikuar, shërbimi komunal kompetent do të merr masa urgjente për eliminimin e pengesave, e nëse nuk është në gjendje t'i eliminojë pengesat, do ta ndalojë komunikacionin në tërësi ose për disa lloje të makinave, me pëlqim paraprak të Ministrisë së Punëve të Brendshme respektivisht organit kompetent të komunës.

Në rastet kur ndërprerja e komunikacionit zgjat më shumë se dy orë, organi kompetent i komunës duhet të lajmërojë opinionin nëpërmjet mjeteve të informacionit.

Organi kompetent i komunës me shenja komunikacioni dhe mënyra tjera adekuate do të shënojë kushtet dhe do të përcaktojë rregjim të komunikacionit në rrugë komunale dhe rrugica, në të gjitha rastet kur ekzistojnë rrethana të cilat mund të rrezikojnë zhvillimin e sigurt të komunikacionit.

информирање.

Надлежниот орган на Општината со сообраќајни знаци и на друг погоден начин ќе ги означи условите и ќе утврди режим на сообраќај на општинскиот пат или улица, во сите случаи кога постојат околности кои можат да го загрозат безбедното одвивање на сообраќајот.

Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат поради елементарни непогоди (снежни лавини, одрони од поголем обем или од други причини) надлежниот орган на општината ќе постапи врз основа на посебен план за отстранување на последиците од елементарни непогоди, што го донесува Советот на Општината.

II. Поставеност

Во зимското одржување на локалните патишта и улици ќе учествуваат: надлежните општински органи и изведувачот кој што претходно ќе биде избран во постапка на спроведен тендер, согласно склучениот договор за зимско одржување на општински патишта и улици и други со следните обврски:

1. Совет на Општина Дебар

- донесува Програма за зимско одржување;
- донесува Посебен план за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

2. Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина:

- го организира чистењето на снег и мраз од коловозот на општинските патишта, комуналните објекти и тротоарите, како и посипувањето на коловозот со сол или абразивни средства;
- привремено, делумно или во целост го запира сообраќајот и утврдува по кој друг пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот кога работите неможат да се изведат под сообраќај;
- во рок од 48 часа пред запирањето на

Нè rast të ndërprerjes së komunikacionit në rrugë publike për shkak të fatkeqësive elementare (orteqe të borës, rëshqitje ose arsye tjera) organi kompetent i komunës do të vepronë në përputhje të një plani të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore, të cilin e sjell Këshilli i Komunës.

II. Organizimi

Në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve komunale dhe rrugicave do të marin pjesë: organet kompetente komunale dhe realizuesi i cili paraprakisht do të zgjidhet sipas procedurës me tender, konform kontratës së arritur për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave:

1. Këshilli i komunës Dibër

- sjell program për mirëmbajtje dimërore;
- sjell plan të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë elementare.

2. Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor:

- organizon pastrimin e borës dhe ngricave nga rrugët komunale, objektet komunale dhe trotuarët si dhe bën shtrimin i rrugëve me krypë ose elemente abrazive;
- përkohësisht, pjesërisht ose në tërësi bën ndalimin e komunikacionit dhe vendos nga cila rrugë tjetër dhe në cilat kushte do të realizohet komunikacioni;
- në afat prej 48 orësh para ndalimit të komunikacionit i njofton shfrytëzuesit të rrugëve

сообраќајот ги известува корисниците на општинскиот пат и улица преку средствата за јавно информирање;

- презема итни мерки за отстранување на пречките при отежнато одвивање на сообраќајот или за запирање на сообраќајот на одредени делници или во целина по претходно прибавување на согласност од надлежниот државен или општински орган;
- ја известува јавноста преку средствата за јавно информирање за прекин подолг од два часа;
- постапува согласно Посебниот план за отстранување на последиците од елементарни непогоди, во случај на прекин на сообраќајот поради елементарни непогоди, во случај на прекин на сообраќајот поради елементарни непогоди.

3. Комунален инспектор:

- надзор и контрола на чистењето на јавно-прометните површини и во зимскиот период.

4. Општински штаб за заштита и спасување:

- активно учество во изготвувањето на Програмата, следење на нејзиното спроведување и на севкупната состојба во зимскиот период заради благовремено преземање на превентивни мерки за заштита и спасување, како и конкретни активности за соодветна дообука и подготвеност на екипителицата од населените места кои што ќе вршат чистење и посолување.

Во зимското одржување на општинските патишта и улици ќе учествуваат и други органи и институции, и претпријатија со следните задачи:

1. Државен инспектор за патишта:

надзор и контрола над мерките и активностите за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

комунале dhe rrugicave nëpërmjet mjeteve të informacionit publik.

- ndërmer masa emergjente, për largimin e pengesave që rëndojnë zhvillimin e komunikacionit dhe rrezikojnë sigurinë e komunikacionit ose ndalon komunikacionin në disa rrugë ose në përgjithësi paraprakisht me marrjen e lejes nga organi shtetëror ose komunal përkatës;
- njofton publikun nëpërmjet mjeteve të informacionit publik për ndërprerjen më gjatë se dy orë;
- vepron konform planit të veçantë për largimin e pasojave nga fatkeqësitë elementare në raste të ndërprerjes së komunikacionit për shkak të fatkeqësive natyrore;

3. Inspektori Komunal

- bën mbikqyrje dhe kontroll të pastrimit të sipërfaqeve publike në kushte dimri.

4. Shtabi komunal për mbrojtje dhe shpëtim:

- në mënyrë aktive merr pjesë në përgatitjen e programit, ndjekjen dhe zbatimin e tij, ndjek situatën e përgjithshme në periudhën dimërore me qëllim të marrjes së masave adekuate për mbrojtje dhe shpëtim si dhe aktivitete konkrete për trajnim dhe përgatitje të ekipeve - personave që do të bëjnë pastrim dhe kryposje.

Në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave do të marrin pjesë edhe organe, institucione dhe ndërmarrjet e tjera me detyra si vijojnë:

1. Inspektori shtetëror për rrugë,

bën mbikqyrje dhe kontroll të masave dhe aktiviteteve për sigurinë e komunikacionit nëpër rrugë.

2. Регионален центар за управување со кризи:

се вклучува во извршувањето на Програмата во делот на информативниот систем за зимското одржување, и тоа само со помош на својата развиена радиостанична мрежа на подрачјето на Општината.

3. Сообраќајна полиција:

покрај извршувањето на работите од својата надлежност, таа е првичниот извор на информации од теренот за состојбата на патиштата.

4. Јавно претпријатие за одржување на патишта “Македонија пат” Скопје-ЕЕ Дебар:

ја извршува Програмата во целост во делот на улиците кои се определени како дел од регионален пат во согласност со постапките на зимското одржување на магистралните и регионалните патишта.

Јавното претпријатие за одржување на патишта “Македонија пат” согласно Програмата за зимско одржување на магистрални и регионални патишта има обврска да извршува зимско одржување на транзитните улици и тоа само во делот на коловозната конструкција и сообраќајната сигнализација што е во функција на јавниот (регионален) пат, и тоа:

Ул. „8-ми Септември,, од влез во град до раскрсница со кружен тек продолжува во ул.„100,, ул.„Бетон,, ул.„Амди Леша,, ул.„22-ри Декември,, и излез од град према граница Блато.

Од раскрсница со кружен тек на Ул.„Велко Влаховиќ,, до излез од градот према Струга.

Поради ефектното дејствување по Програмата

2.Qendra rregjionale për menaxhimin me kriza:

bashkangjitet në realizmin e programit tek pjesa e sistemit informativ për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve, edhe atë vetëm me ndihmesë të rrjetit të radiostacioneve në territorin e komunës.

3. Policia e rrugore

përveç detyrave që ka nga kompetenca saj, ajo është burimi i parë i informatave nga tereni për gjendjen e rrugëve.

4. Ndërmarrja publike për mirëmbajtjen e rrugëve „Makedonija Pat,, Shkup njësia Dibër:

realizon programin në tërësi te pjesa e rrugëve që kanë karakter rregjional sipas procedurës për mirëmbajtje dimërore të rrugëve magjistrale dhe regjionale.

Ndërmarrja publike për mirëmbajtjen e rrugëve „Makedonija Pat,, në bazë të programit për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve magjistrale dhe rregjionale ka për detyrë të realizojë mirëmbajtje dimërore të rrugëve tranzite edhe atë tek konstrukcioni rrugor dhe sinjalizimi rrugor që është në funksion në rrugët rregjionale publike dhe atë te:

Rrugën „8 Shatatori,, nga hyrja në qytet deri tek udhëkryqi (rrethi), vazhdon në rr. „100,, rr. „Beton,, rr. „Amdi LLeshi,, rr. „22 Dhjetori,, dhe dalje nga qyteti në drejtim të kufirit Bllatë.

Nga udhëkryqi (rrethi) tek rr. „Velko Vllahoviq,, deri në dalje të qytetit kah Struga.

треба да бидат земени во предвид следните моменти и тоа:

1. Степен на подготвеност (приправност);
2. Приоритет на дејствување;
3. Увид и информираност
4. Употреба на механизација;
5. Употреба на работна рака;
6. Финансирање на програмата

III. Степен на подготвеност

Критериумот на степенот на подготвеност е настанатата временска ситуација која секојдневно се прати преку средствата за информирање.

Приправноста започнува на 15 ноември секоја календарска година, завршува на 15 март наредната година.

Степенот на приправност ќе го оценува Советот на Општината и Советот за безбедност на сообраќајот.

Според настанатата ситуација во тој период имаме три степени на приправност и тоа:

Прв степен

Календарски зимската сезона започнува на 15 ноември завршува на 15 март наредната година, меѓутоа ситуацијата во секојдневниот сообраќај и комуникациите е нормална.

За потребите на количеството на сол и ситен песок треба да се објави повик за јавна набавка, а расположивата механизација е исправна. Потребната количина на сол е од 30 тона, а на ситен песок околу 90 м³, кои количества се доволни за потребите на градската улична мрежа и локални патишта во

Për arsye të efektit veprues të programit duhet të mirren parasysh edhe momentet që vijojnë:

- 1- shkalla e gatishmërisë
- 2- përparësitë e zbatimeve
- 3- mbykëqyrja dhe informimi
- 4- përdorimi e makinerisë
- 5 -përdorimi i punës së dorës
- 6- financimi i programit

III- Shkalla e përgatitjes

Kriteri i shkallës së përgatitjes është situatë e krijuar kohore e cila për çdo ditë përcillet me anë të mjeteve të informacionit.

Parapërgatitja fillon më 15 nëntor për çdo vit kalendarik dhe mbaron më 15 mars të vitit në vijim.

Shkallën e përgatitjes do t'a vlerësoj Këshilli i komunës dhe këshilli për sigurimin e komunikacionit.

Sipas situatës së krijuar në atë periudhë kemi 3 shkallë të gatishmërisë dhe ata janë:

Shkalla e parë:

Kalendarisht sezoni dimëror fillon më 15 nëntor për çdo vit kalendarik dhe mbaron më 15 mars mirëpo situata ditore e komunikacionit dhe komunikimeve është normale.

Për sasinë e nevojshme të krypës dhe rrërës së imët duhet të shpallet për furnizim publik, ndërsa mekanizimi është në rregull. Sasia e nevojshme e krypës është 30

просечни зимски услови.

Втор степен

Настанува кога осетно се намалува температурата и се очекуваат врнежи од снег.

Се превземаат превентивни мерки за посипување на улиците од прв приоритет со сол.

Овој степен на приправност почнува со почнувањето на врнежи од снег но истите се совладуваат со расположивата механизација опфатена со планот за дејствување.

Трет степен

Настапува кога снежните врнежи и други појави не можат да се совладаат со расположивата механизација и луѓе опфатени со планот за дејствување.

Веќе се активира штабот на Агенцијата за справување со кризи и координирано се настапува во ублажувањето на временските прилики.

Приоритет на дејствување

Заради важноста на комуналните објекти и тоа што тие поврзуваат, се наметнува и приоритетноста во дејствувањето во зимски услови. Ако пак посматрано од економски причини не е прифатливо и потполно целосно одржување на градската улична мрежа и некои делови на локалната патна мрежа, затоа уличната мрежа и локалните патишта ќе ги рангираме заради приоритетната благовремена интервенција и за ублажување на зимските прилики.

tonelata, ndërsa e rërës së imët është përafërsisht 90 m³, sasi të cilat janë të mjaftueshme për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave në kushtet dimërore.

Shkalla e dytë

Ndodh kur kemi ulje të temperaturave dhe priten rreshje të dëborës.

Ndërmerren masa preventive për shtrimin e rrugëve me prioritet të parë me krypë.

Kjo shkallë me përparësi fillon me fillimin e të reshurave të dëborës, por ato mund të zbatohen me mekanizimin përkatëse të përfshirë në planin e veprimit.

Shkalla e tretë

Fillon kur të reshurat e borës dhe rasteve të tjera nuk mundin të eliminohen me mekinerinë disponuese dhe resurset njerëzore të përfshirë në planin e veprimit.

Aktivizohet shtabi i Agjensionin për menaxhim me kriza dhe në mënyrë të koordinuar veprohet për ëmbëlsimin e kushteve të kohës.

Përparësitë për veprim

Për arsye të rëndësisë se objekteve komunale dhe ate që ata lidhin, inponohet dhe përparësia e veprimit në kushte dimërore. Nëse, shikuar nga aspekti i shkaqeve ekonomike, nuk është e pranueshme në mënyrë të plotë, mirëmbajtja e rrjetit të rrugëve të qytetit dhe disa pjesëve të rrugëve lokale, atëherë rrjeti rrugor dhe rrugët lokale do t'i rangojmë me qëllim të intervenimit prioritar dhe për zbutjen e kushteve dimërore.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1742

А/ Прв приоритет

Кога зимските услови најавуваат загрозување на зимскиот сообраќај во зимскиот период се пристапува кон следното:

Превентивно посипување со сол за да се спречи појавата на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со редовното посипување со сол и песок се до нејзиното отклонување.

При интензивни врнежи од снег неминовно е негово отстранување од коловозот, со пренесување до депонија на излезот од градот.

Чистењето на коловозот се врши со широчина од 2,5 м. на една коловозна лента така да очистениот во двата правца изнесува 5,0 м.

Чистењето да се изврши најкасно за 8 часа од престанокот на врнежите, на улиците кои со Оперативниот план се ставени во прв приоритет, сообраќајот да се одвива со намалена брзина, согласно Законот за безбедност на сообраќајот и Законот за патишта.

Во првиот приоритет влегуваат објектите: со вкупна должина од 22.795 км.

Б/ Втор приоритет

Ширината на очистениот коловоз во еден правец да изнесува 2,0 м. Во двата правца широчината на коловозот е 4,0 м. Исто така на секој 50-100 м. Ќе се направи проширување за разминување на возилата.

Тесните улици се чистат во широчина од 2,5 м. на коловозната лента. Чистењето да се изврши најкасно за 12 часа од престанокот на врнежите.

Исчистениот коловоз треба да е подготвен за одвивање на сообраќајот со осетно намалена брзина. Повремено се врши посипување со сол заради појава на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со посипување со сол и песок се до нејзиното

А/Prioriteti i parë

Kur kushtet dimërore paraqesin cënim të komunikacionit në periudhën dimërore, veprohet në këtë mënyrë:

Hudhje paraprake të krypës që të pengohet formimi i akullit, e nëse ajo paraqitet vazhdohet me hudhje të rregullt të krypës dhe rërës deri në eliminimin e saj.

Kur kemi rreshje intensive dëbore patjetër duhet që të largohet nga rruga me transportim deri te deponia i cili ndodhet në dalje të qytetit.

Pastrimi i rrugëve realizohet në gjërësi deri në 2,5 m në një korsi të rrugës ashtu që pastrimi në dy korsi është 5,0 m.

Pastrimi të realizohet më së shumti për 8 orë nga nderprerja e rreshjeve. Në rrugët të cilat me plan operativ janë të vendosura në prioritetin e parë, komunikacioni do të realizohet me shpejtësi të kufizuar konform Ligjit për siguri të komunikacionit dhe ligjit për rrugët.

Në prioritetin e parë hyjnë objektet me gjatësi 22.795 km.

Б/Prioriteti i dytë

Gjërësia e rrugës të pastruar në një drejtim do të jetë 2.0 m, në dy drejtimet gjërësia e rrugës është 4.0 metra, gjithashtu në ç'do 50 - 100 m do të bëhet zgjerim për tejkallim të makinave.

Rrugët e ngushta pastrohen në gjërësi prej 2.5 m në lentat e rrugëve pastrimi do të realizohet më së voni për 12 orë nga ndërprerja e të rreshurave.

Rruga e pastruar duhet të jetë e përgatitur për komunikacion me shpejtësi të zvogëluar, përkohësisht bëhet lëshimi i krypës për arsye të paraqitjes së akullit,

отстранување.

Сообраќајот може да се прекине со координација на сообраќајната полиција, а возилата се упатат по други улици се до очистување на критичното место.

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: со вкупна должина од 35.960 км.

Во вториот приоритет ја сврстуваме и локалната патна мрежа со користење на расположива механизација што е за градското подрачје само во случај истата да е слободна без потреба за интервенција во градот и прилазите, во спротивно се активираат договорите и градежните оперативи, со кои истите се ангажирани за секој локален правец според оперативен план.

Должината на локалната патна мрежа која се одржува изнесува 58.755 км.

В/ Трет приоритет

Во третиот приоритет влегуваат сите останати улици во градот каде пристапот на механизација е невозможен, истите ќе се чистат со интервенција на граѓаните со координација на месните заедници.

IV. Увид и информираност

1. Увид

Обиколката на теренот ќе се врши со патнички возила со кои располагаат групите што се вклучени во Зимската служба, во потешки случаи се користат теренски возила од Штабот за цивилна заштита како и од Општина Дебар, а информациите ќе се примаат од истите групи како и од органите на МВР. Увидот ќе биде присутен на локалната патна мрежа поради оддалеченоста и на патните правци, а во градското подрачје истото ќе го вршат одговорните лица за

nëse ajo krijohet vazhdohet me lëshimin e krypës dhe rrërës deri tek eliminimi i saj.

Komunikacioni mund të ndërpritet në koordinim me policinë rrugore ndërsa makinat drejtohen në rrugë tjetër deri në pastrimin e vendit kritik.

Në prioritetin e dytë hyjnë rrugët me gjatësi të përgjithshme prej 35.960 км.

Në prioritetin e dytë e vendosim edhe rrjetin e rrugëve lokale me shfrytëzimin e mekanerive përkatëse të cilat janë në përdorim për pjesën e qytetit vetëm në raste kur ato janë të lira pa nevojë për intervenim në hyrjet e qytetit, në të kundërt aktivizohen kontratat dhe operativat ndërtime, me të cilin ato janë angazhuar për çdo drejtim lokal sipas planit operativ.

Gjatësia e rrjetit e cila mirëmbahet është 58.755 км

V/Prioriteti i tretë

Në prioritetin e tretë hyjnë të gjithë rrugët e tjera të qytetit ku hyrja e makinerisë është e pamundshme dhe të njejtët do të pastrohen me intervenimin e qyetetarëve dhe koordinim të bashkësive lokale.

IV. Inspektimi dhe informimi.

1. Inspektimi.

Kontrolli në teren do të realizohet me makina zyrtare me të cilat disponojnë grupet që janë të kyqura në shërbimin dimëror, në raste më të vështira shfrytëzohen makinat e tereneve të Shtabit për mbrojtje civile si dhe të Komunës Dibër, ndërsa informacionet do të pranohen nga grupet e njejta si edhe nga organi i Ministrisë së Punëve të Brednëshme. Inspektimi do të jetë edhe në rrjetin e rrugëve lokale për arsye të largësisë të rrugëve, ndërsa në

зимска служба. Истите лица задолжително работат во координација со сообраќајната полиција.

2.Информираност

Од Оперативната група што е на терен користејќи ги информациите од јавните средства за информирање како и службата на МВР се известува Советот на Општина кој истовремено координира со Штабот за цивилна заштита како и со Центарот за известување и тревожење, а истовремено за текот на работите ќе бидат известувани и органите за безбедност на сообраќајот за нивна евентуална интервенција како и АМСМ.

V. Употреба на механизација

Во планот за зимско одржување ќе бидат опфатени најнеопходните машини со кои можат да се совладат временските неприлики во рамките на нормални зимски услови, во спротивно, за временски непогоди ќе се активира и дополнителна тешка механизација во координација со Штабот за цивилна заштита.

За општинското подрачје ќе се стават на располагање следните машини: камион лесен, камион - со соларка, и две универзални машини за утовар ИЦБ.

VI. Употреба на работна рака

За градското подрачје, Општина Дебар ќе ангажира еден возач по потреба општи работници и еден одговорен. Истите ќе се ангажираат според Оперативниот план за одржување на сообраќајниците и општинските патишта во зимски услови.

vendet urbane të njejtën punë do ta realizojnë personat përgjegjës të shërbimit dimëror. Të njejtët persona detyrimisht punojnë në koordinim me policinë rugore.

2.Informimi

Nga grupi operativ i cili është në teren duke shfrytëzuar informacionet nga mjetet e informimit publik si edhe shërbimit të MPB, njohtohet Këshilli i komunës i cili në të njejtën kohë koordinon me Shtabin për Mbrojtje Civile si edhe Qendrën për Njohtim dhe Alarm, ndërsa në të njejtën kohë për vijimin e punës do të njohtohen edhe organet për sigurimin e komunikacionit për intervenim e tyre eventual si edhe AMLM.

V. Shfrytëzimi i mekinerive

Në planin për mirëmbajtje dimërore do të përfshihen makinat më të nevojshme me të cilat do të mposhten fatkeqësitë natyrore në suazat e kushteve normale dimërore, në të kundërtën do të angazhohen mjete të rënda plotësuese mekanike në koordinim me Shtabin për Mbrojtje Civile.

Për pjesën e qytetit janë në disponim këto makina: kamion i lehtë, kamion - me hedhëse krye dhe dy makina univerzale për ngarkesë ICB.

VI- Përdorimi i krahut të punës .

Për territorin e qytetit, Komuna Dibër do të angazhojë një vozitës sipas nevojës edhe punëtorë fizik dhe një përgjegjës. Të njejtët do angazhohen sipas planit operativ për mirëmbajtjen e rrugëve komunale në kushte dimërore.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1745

Во зимското одржување на општинските патишта, улици и други комунални објекти ќе се вклучат и:

1. ЕВН Македонија КЕЦ Струга:

ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електро инсталации, природите и непосредната околина околу трафостаниците и другите уреди.

2. АД “Македонски телекомуникации” Регионален центар за телекомуникации - Дебар:

ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ПТТ инсталации и уреди.

3. Превозниците во јавниот превоз:

преземаат потребни мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуските стојалишта и нивно оспособување за користење.

4. Граѓаните:

го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, патеките и природите пред своите станбени згради и индивидуални куќи, а исто така и од покривите и терасите водејќи сметка за безбедноста на минувачите и исчистениот собран снег да обезбедува нормален и безбеден пешачки и друг вид на сообраќај.

5. Сопствениците и корисниците на деловни објекти и дуќани:

го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, природите пред своите деловни објекти и дуќани, при тоа водејќи сметка за безбедноста на минувачите и исчистениот собран снег да обезбедува нормален и безбеден пешачки и друг вид на сообраќај.

6. Други учесници:

Единиците на Дирекцијата за заштита и спасување,

Vërejtje;

Në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale, rrugicave dhe objekteve të ndryshme komunale do të kyqen dhe:

1.EVM Maqedoni dega Strugë:

i ndërmer masat e nevojshme për pastrimin e dëborës nga elektroinstalimet e jashtme, hyrjet dhe rrethinat e tranfostacioneve dhe orendive të ndryshme.

2.SHA „Telekomunikacioni i Maqedonisë,, qendra regjionale e telekomunikacionit Dibër:

merr masat e nevojshme për pastrimin e borës nga instalimet dhe orenditë e jashtme të PTT.

3.Transportuesit në trafikun publik:

marrin masa për largimin e dëborës dhe akullit nga stacionet e autobusëve dhe aftësimet e tyre.

4. Qyetetarët:

pastrojnë borën dhe akullin nga trotuarët, rrugicat dhe hyrjet para ndërtesave banuese dhe shtëpive individuale, gjithashtu pastrojnë çatitë dhe terasat duke u kujdesur për sigurinë e kalimtarëve dhe duke mundësuar qarkullim normal dhe të sigurtë të këmbësorëve dhe komunikacionit tjetër.

5. Pronarët dhe shfrytëzuesit e objekteve afariste dhe shitoret:

pastrojnë dëborën dhe akullin nga trotuaret dhe hyrjet para objekteve të tyre afariste dhe shitoreve duke pasur parasysh sigurinë e kalimtarëve për të mundësuar lëvizjen e sigurtë dhe normale të tyre dhe të komunikacionit tjetër.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1746

месните заедници, ученици и студенти и други екипи, во услови на прогласена елементарна непогода заедно дејствуваат според посебниот План за отстранување на последиците од елементарни непогоди донесен од страна на Советот на Општината.

7. Урбани и месни заедници во Општината:

се должни да преземат одговорност во смисла: да ги известат надлежниот орган и граѓаните за настанатата состојба, потребата и начинот за остранувањето на снежните наноси, при тоа да ги активираат граѓаните од таа МЗ за да можат во договор со Општина Дебар – Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина да преземаат конкретни работни задолженија и обврски во зимското одржување, заради што поодделни месни заедници може да подигнат, складираат, чуваат и наменски да користат одредено количество на сол, со можност од употреба на сопствена механизација и екипи во чистењето и посолувањето.

8. Сите учесници во извршувањето на доверените работи од зимското одржување на јавната патна мрежа, се должни до надлежниот општински орган да достават оперативна програма за својата подготвеност и опременост со механизација и извршители.

VII. Финансирање

Со Програмата за 2021/2022 година планираме дека се потребни вкупно 2.400.000,00 денари и тоа:

- употреба на возила 500.000,00 денари.
- услуги од друга градежна оператива 1.550.000,00 денари.
- материјал (песок, сол, ладна асфалтна маса и др.) 350.000,00 денари.
- Средствата треба да бидат обезбедени од буџетот на Општина Дебар.

Стварните трошоци ќе се утврдат по изготвување на градежна книга заверена од овластено лице на локалната самоуправа по која ќе се врши зафаќање од

6. Pjesmarës të tjerë:

Njësitë të sektorit për mbrojtje dhe shpëtim, bashkësitë lokale, nxënësit, studentët dhe ekiye të tjera, në rastet e paraqitjes të fatkeqësisë elementare, në mënyrë të përbashkërt veprojnë sipas planit për largimin e pasojave nga fatkeqësitë elementare, miratuar nga ana e Këshillit të komunës.

7. Bashkësitë urbane dhe lokale të komunës:

janë të detyruar të marrin masa edhe atë: të njohtojnë organet përkatëse dhe qytetarët për gjendjen e krijuar, nevojën dhe mënyrën e largimit të orteqeve nga bora, të aktivizojnë qytetarët e bashkësive lokale që në mënyrë të kontraktuar me komunën Dibër - sektorin për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të ambientit, të marrin angazhime konkrete pune obligime në mirëmbajtjen dimërore, për çka disa bashkësi lokale munden të deponojnë, rruajnë dhe përdorin sasi të caktuara të krypës me mundësi të përdorimit të makinerive dhe ekiyeve vetanake për pastrim dhe kryposje.

8. Të gjithë pjesëmarrësit në kryerjen e punëve të marra për mirëmbajtjen dimërore të rrjetit rrugor janë të obliguar pranë organit kompetent komunal të dorëzojnë program operativ për përgatitjen dhe paisjen me makineri dhe njerëz.

VII-Financimi

Me Programin për 2021/2022 planifikojmë të janë të nevojshme 2.400.000,00 denarë dhe atë:

- përdorimi i makinave 500.000,00 denarë.
- shërbime nga operativa tjetër 1.550.000,00 denarë.
- materiale (rërë, krypë, asfalt i ftohtë etj.) 350.000,00 denarë

Mjetet do të sigurohen nga buxheti i Komunës Dibër.

средствата за зимско одржување.

VIII. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Луѓето ќе бидат присатни работно во место за време на работа додека во приправна состојба дома во приправност на повик согласно списокот за дежурство и механизацијата ќе биде во кругот на Општинската зграда додека абразивниот материјал ќе биде складиран во гаражите на просторот во касарната, а приемот на информациите и понатамошното известување ќе биде во општина на телефон број 831 196.

Првото активирање на целокупната група вклучена во зимско одржување по налог од градоначалникот ќе го изврши одговорното лице Авни Дураку и возачот Ештреф Пачуку. Понатамошниот тек на дејствување на оперативните групи ќе биде според оперативниот план и директна одговорност на Авни Дураку.

1. Прв приоритет

Критични места каде треба да се обрати посебно внимание:

Чистење со камион и со ИЦБ и песочење со сол и ризла:

Shpenzimet reale do të përcaktohen pas përpilimit të librit ndërtues verifikuar nga person i autorizuar i pushtetit vendor sipas të cilës do të përkapen mjetet për mirëmbajtjen dimërore.

VIII. PLANI OPERATIV

Njerëzve do të jenë prezent në vendin e punës në kohën e orarit të punës kurse në gjendje gadishmërie në shtëpi me thirrje sipas orarit të kujdestarisë dhe mekanizimi do të jetë në hapësirat e ndërtesës Komunale, materiali abraziv do të jetë i deponuar në garazhat e hapësirës të Gazermës, ndërsa marrja e informacioneve dhe njohtimet do të merren në tel. 831-196.

Aktivizimin e parë të gjithë grupit të inkuadruar në mirëmbajtjen dimërore me leje të Kryetarit të komunës, do ta kryejë Avni Duraku dhe vozitësi Eshtref Paçuku. Vazhdimi i mëtutjeshëm i veprimit të grupit operativ do të jetë sipas planit operativ dhe në përgjegjësinë e drejtpërdrejt të Avni Durakut.

1. Prioriteti i parë

Vendet kritike ku duhet të kushtohet vemendje e veçantë:

Pastrimi me kamion dhe ICB dhe derdhja e rërës me krypë

Бр.Нг.	Назив на улица	Должина - Gjatësia
1	Ул. „8-ми Септември,, - Rr. „8-të Shtatori,,	800
2	Ул. „Братство Единство,, - Rr. „Vllazrim Bashkim,,	440
3	Ул. „Атанасие Илич,, - Rr. „Atanasie Iliq,,	600
4	Ул. „Урфи Аголи,, - Rr. „Urfi Agolli,,	290
5	Ул. „Зија Мерсовски,, - Rr. „Zija Mersovski,,	330

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1748

6	Ул. „Пролетерска,, - Rr. „Proleterska,,	340
7	Ул. „Ленинова,, - Rr. „Leninova,,	400
8	Ул. „Моша Пијаде,, - Rr. „Mosha Pijade,,	250
9	Ул. „11-ти Октомври,, - Rr. „11-të Tetori,,	270
10	Ул. „Никола Тесла,, - Rr. „Nikolla Tesla,,	200
11	Ул. „4-ти Јули,, - Rr. „4-tër Koriku,,	140
12	Ул. „200,, - Rr. „200,,	350
13	Ул. „201,, - Rr. „201,,	340
14	Ул. „202,, - Rr. „202,,	900
15	Ул. „204,, - Rr. „204,,	320
16	Ул. „205,, - Rr. „205,,	570
17	Ул. „206,, - Rr. „206,,	310
18	Ул. „Дебарски младински баталјон,, - Rr. „Bataljoni rinor Dibran,,	330
19	Ул. „Бул. Скопје,, - Rr. „bul. Skorje,,	540
20	Ул. „307,, - Rr. „307,,	140
21	Ул. „Партизанска,, - Rr. „Partizanska,,	1800
22	Ул. „1-ви Мај,, - Rr. „Një Maji,,	920
23	Ул. „Едвард Кардел,, - Rr. „Edvard Kardel,,	750
24	Ул. „Ице Ристески,, - Rr. „Ice Risteski,,	560
25	Ул. „Скопска,, - Rr. „Skopska,,	400
26	Ул. „Еќерем Зенго,, - Rr. „Eqerem Zengo,,	940
27	Ул. „15-ти Корпус,, -Rr. „Korpusi 15-të,,	850
28	Ул. „Али Зенгоски,, - Rr. „Ali Zengoski,,	1330
29	Ул. „Давид Уштеленца,, - Rr. „Xavid Ushtelenca,,	1200

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1749

30	Ул. „Јордан Зафировски,, - Rr. „Jordan Zafirovski,,	250
	Вкупно - Gjithësej	16.860

Чистење со ИЦБ машина без песочење / Pastrimi me ICB makinë pa hudhje.

Бр.Нр.	Назив на улица	Должина - Gjatësia
1	Ул. „Црни Дрим,, - Rr. " Drini Zi"	425
2	Ул. „Анѓеле Обочки,, - Rr. "Angjele Oboçki"	200
3	Ул. „Здравко Чочковски,, - Rr. "Zravko Çoçkovski"	590
4	Ул. „Ибе Паликуќа,, - Rr. "Ibe Palikuqa"	320
5	Ул. „Петре Поповски,, - Rr. "Petre Popovski"	650
6	Ул. „ЈНА,, - Rr. "APJ"	960
7	Ул. „Ибраим Колари,, - Rr. "Ibraim Kolari"	1000
8	Ул. „Дилавер Села,, - Rr. "Dilaver Sela"	1110
9	Ул. „Павле Џиковски,, - Rr. "Pavle Xhikovski"	680
	Вкупно - Gjithësej	5.935

2. Втор приоритет / Prioriteti i dytë

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1750

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: / Në prioritet e dyta hyjnë edhe rrugët vijuese:

Чистење со камион и со ИЦБ со песочување / - pastrimi me kamion dhe ICB dhe derdhje.

Бр.Нр.	Назив на улица	Должина - Gjatësia
1	Ул. „Борис Кидрич,, - Rr. "Boris Kidriç"	400
2	Ул. „Богомилски поход,, - Rr. "Bogomilski pohod"	100
3	Ул. „Илинденска,, - Rr. "Ilindenska"	170
4	Ул. „Никола Карев,, - Rr. "Nikola Karev"	80
5	Ул. „Питу Гули,, - Rr. "Pitu Guli"	80
6	Ул. „Радика,, - Rr. "Radika"	60
7	Ул. „7- ма Албанска бригада,, - Rr. " brigada e 7-të Shqiptare"	660
8	Ул. „Македонско Косовска бригада,, - Rr. "Brigada Maqedono Kosovare"	140
9	Ул. „Пирин Планина,, - Rr. "Pirin Planina"	140
10	Ул. „304,, - Rr. "304"	290
11	Ул. „400,, - Rr. "400"	120
	Вкупно - Gjithësej	2.100

Чистење со ИЦБ машина без песочење / - Pastrimi me ICB makinë pa hudhje

Бр.Нр.	Назив на улица	Должина - Gjatësia
1	Ул. „Видое Смилески Бато,, - Rr. "Vidoe Smileski Bato"	150
2	Ул. „Ејуп Љатипи,, - Rr. "Ejup Qatipi"	380
3	Ул. „Едип Папранику,, - Rr. "Edip Papraniku"	300
4	Ул. „Живко Богдановски,, - Rr. "Zhvko Bogdanovski"	500

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1751

5	Ул. „Зеќир Чанка,, - Rr. "Zeqir Çanka"	330
6	Ул. „Лиман Каба,, - Rr. "Liman Kaba"	600
7	Ул. „8-ми Март,, - Rr. "8-të Marsi"	340
8	Ул. „29-ти Ноември,, - Rr. "29-të Nëntori"	200
9	Ул. „Таса Мартиновска,, - Rr. "Tasa Martinovska"	1030
10	Ул. „Гоце Делчев,, - Rr. "Goce Delçev"	350
11	Ул. „Караорман,, - Rr. "Karaorman"	650
12	Ул. „Кораб,, - Rr. "Korab"	370
13	Ул. „Танас Топаловски,, - Rr. "Tanas Topalovski"	400
14	Ул. „Трајче Дуковски,, - Rr. "Trajçe Dukovski"	260
	Вкупно - Gjithësej	5.860

Редоследот на чистење на улиците од II приоритет го определува одговорното лице / Orarin e pastrimit të rrugëve të prioritetit të dytë e cakton udhëheqësi kujdestar.

Во втор приоритет влегува и Локалната патна мрежа / Në prioritetin e dytë hyn dhe rrjeti i rrugëve lokale

Бр.Nr.	Населено место - Vendbanimet	Должина - Gjatësia
1	С. Горно Косоврасти - F. Kosovrasti Epërm	4500
2	С. Долно Косоврасти - F. Kosovrasti Poshtëm	1500
3	С. Баниште - F. Banisht	4000
4	С. Осој - F. Osoj	2000
5	С. Коњаре - F. Konjar	1200
6	С. Селокуќи - F. Sollokiq	2000
7	С. Спас - F. Spas	2000

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА КУМТЕСА ЗYРТAРЕ Е КОМУНËС
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1752

8	С. Шулан - F. Shullan	2200
9	С. Отишани - F. Otishan	1000
10	С. Џепиште - F. Xhepisht	1000
11	С. Татар Елевци - F. Tatar Elevc	2500
12	С. Хаме - F. Name	500
13	Пристапен пат езеро - Rruga për liqe	2100
14	С. Горна Рајчица - F. Rajçicë e ерërme	1500
	Вкупно - Gjithësej	28.000

Во колку возилото определено за чистење на прв приоритет обезбеди нормално функционирање на сообраќајот се упатува на расчистување на Локалната патна мрежа а ако е потребно се активираат договорите склучени со градежната оператива задолжени за посебни реони од истата.

3. Трет приоритет

Во трет приоритет влегуваат останатите улици од град Дебар каде што не е можен пристап на механизација.

Истите се чистат од граѓаните во ширина на нивните дворни места во координација со месните заедници.

Стопанските дворови ќе се чистат од самите организации.

Просторите во и околу школските објекти организирано се чистат од учениците и класните раководители.

Тротоарите испред деловните простории ќе се чистат од страна на сопствениците со големина на деловниот прсторо што го зафаќа во должина и ширина на тротоарот.

Пешачките премини и тротоарите каде нема деловни простории ќе ги чисти ЈКП “Стандард” организирано преку сопствена програма.

Напомена:

Отстранувањето на снегот ќе се врши кога неговата дебелина ќе достигне 15 см. на помала снежна покривка ќе се интервенира со посипување на сол и песок.

Улиците од прв приоритет треба да бидат оспособени со сообраќај до 05,00 часот наутро.

Бр. Nr. 08-954/10
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

Nëse makina e përcaktuar për pastrim në rrugët në prioritetin parë siguron funksionim normal të komunikacionit, atëherë ai drejtohet për pastrimin e rrjetit të rrugëve lokale dhe nëse është e nevojshme aktivizohen marëveshjet e lidhura me operativën ndërtuese.

3.Prioriteti i tretë

Në prioritetin e tretë hyjnë rrugët e tjera të mbetura nga qyteti Dibër ku nuk është e mundur të depërton makineria.

Të njejtat pastrohen nga qytetarët në gjërësi të hapësirave të oboreve në kordinim me bashkësitë lokale.

Oboret e objekteve afariste do të pastrohen nga vetë pronaret.

Hapësirat në dhe përreth objekteve të shkollave pastrohen në mënyrë të organizuar nga nxënësit dhe udhëheqësit e klasëve.

Trotuaret para hapësirave afariste do të pastrohen nga ana e pronarëve në gjatesi dhe gjërësi të trotuareve.

Kalimet për këmbësorë dhe trotuaret pa hapësirë afariste do ti pastrojë NPK „Standard,, e organizuar sipas programës së saj.

Vërejtje:

Largimi i borës do të bëhet kur trashësia e saj do të arrijë 15 cm. në trashësi më të vogël të borës do të intervenohet me hudhje të krypës dhe rrërës.

Rrugët e prioritetit të parë duhet të përgatiten për komunikacion deri më orën 05:00.

СОВЕТ НА ОПШТИНА/KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

1183. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 45 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.14/03),

Градоначалник на Општината Дебар донесе:

1183. Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 5/02) si dhe nenit 45 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 14/03),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ СТАРЕГИЈА
ЗА МЕЃУЕТНИЧКИА
ИНТЕГРАЦИЈА ВО
ОБРАЗОВАНИЕТО И
ГРАЃАНСКА ВКЛУЧНОСТ
НА ОПШТИНА ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
VENDIMIT PËR MIRATIMIN
E STRATEGJISË DHE
INTEGRIM NDËRETNIK NË
ARSIM DHE PËRFSHIRJEN
QYTETARE NE KOMUNËN E
DIBRËS**

СЕ ОБЈАВУВА, одлука за усвојување стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклучност на општината Дебар донесен од страна на Советот на Општината на 52^{та} седница одржана на ден 21.09.2021 година год.

SHPALLET vendimi për miratimin e strategjisë dhe integrimit ndëretnik në arsim dhe përfshirjen qytetare në Komunln e Dibrës sjellur nga Këshilli i Komunës në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021.

Бр. Nr.09-988/8
24.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetar i Komunës
Хекуран Дука/Hekuran Duka с.р. d.v.

1184.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 59 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.14/03),

Советот на Општина Дебар на 52^{та} седница одржана на 21.09.2021 година, го донесе следниот:

1184.Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetqeverisjen lokale ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) si dhe nenit 59 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.14/03),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 52^{të} të mbajtur në datë 21.09.2021 solli këtë :

**О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАРЕГИЈА ЗА
МЕЃУЕТНИЧКИА ИНТЕГРАЦИЈА
ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И
ГРАЃАНСКА ВКЛУЧНОСТ НА
ОПШТИНА ДЕБАР**

1.Со оваа Одлука се усвојува Стратегијаза меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Општина Дебар.

2.Овој одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на Општината".

**VENDIM
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË
DHE INTEGRIM NDËRETNIK NË
ARSIM DHE PËRFSHIRJEN
QYTETARE NE KOMUNËN E
DIBRËS**

1.Miratohet vendimi për strategjinë dhe integrim ndëretnike në arsim dhe përfshirjen qytetare ne Komunën e Dibrës

2.Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës"

Бр.Nr. 08-954/11
21.09.2021 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Bashkim Mashkulli d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1756

СОДРЖИНА

PËRMBAJTTJA

стр/faq
1721

1169. ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ООУ “28 НОЕМВРИ”-ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR PUNËN E SHFK “28 NËNTORI” -DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

1722

1170.3 А К Л У Ч О К ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА СОУ „ 28 Ноември,, - ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

P Ë R F U N D I M PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR PUNËN E SHMK “28 Nëntori”-DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

1723

1171.3 А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „ 28 НОЕМВРИ,,ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT VJETOR PËR PUNËN E SHFK “28 NËNTORI” -DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022

1724

1172.3 А К Л У Ч О К ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОУ28 Ноември,, ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД

P Ë R F U N D I M PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT VJETOR TË SHMK “28 Nëntori”-DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022

1725

1173. ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈОУДГ “БРЕШИА”-ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR PUNËN E IPKKF “BRESHIA” -DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

1726

1174.3 А К Л У Ч О К ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈОУДГ „БРЕШИА,, ДЕБАР ЗА 2020/2021 год.

P Ë R F U N D I M PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR PUNËN E IPKKF ”BRESHIA”- DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

1727

1175. ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ „БРЕШИА,, ДЕБАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT VJETOR PËR PUNËN E IPKKF “BRESHIA” -DIBËR PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022

1728

1176. ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР БЕС НАДОМЕСТ

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR DHENIE PËLQIM NË SHFRITZIM TË PËRKOHSHËM MJETIN MOTORIK PA KOMPENZIM MATERJAL

1729

1177. О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ За давање на привремено користење моторно возило без надомест

V E N D I M P E R D H E N I E P E L Q I M P e r d h e n i e n e s h f r y t e z i m t e p e r k o h s h ë m m j e t i n m o t o r i k p a k o m p e n z i m m a t e r i a l .

1730

1178 ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР -2021 ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ.

K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN E MJETEVE NGA REZERVAT TË BUXHETIT TË KOMUNËS DIBËR-2021 PËR SHPËRBLIM TË ZJARRFIKSAVE

1179. ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1757

**РЕЗЕРВИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР -2021 ЗА
НАГРАДУВАЊЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ**

**1180. З А К Л У Ч О К, ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ
ВО ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2021/2022 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ
УСЛОВИ**

**1181. З А К Л У Ч О К, ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ
ВО ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2021/2022 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ
УСЛОВИ**

**1182. П Р О Г Р А М А ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ
ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2021/2022
ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ**

**1183. З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАРЕГИЈА ЗА
МЕЃУЕТНИЧКИА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
И ГРАЃАНСКА ВКЛУЧНОСТ НА ОПШТИНА ДЕБАР**

**1184. О Д Л У К А ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАРЕГИЈА ЗА
МЕЃУЕТНИЧКИА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
И ГРАЃАНСКА ВКЛУЧНОСТ НА ОПШТИНА ДЕБАР**

1731

**VENDIM PËR MIRATIMIN E MJETEVE NGA REZERVAT TË
BUXHETIT TË KOMUNËS DIBËR-2021 PËR SHPËRBLIM TË
ZJARRFIKSAVE**

1732

**K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT
PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR MIRËMBAJTJEN E
RRUGËVE KOMUNALE DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN
DIBËR PËR VITIN 2021/2022 NË KUSHTE DIMËRORE**

1733

**P Ë R F U N D I M PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR
MIRËMBAJTJEN RRUGËVE KOMUNALE DHE RRUGICAVE
NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN 2021/2022 NË KUSHTE
DIMËRORE**

1734

**PROGRAM PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE KOMUNALE
DHE RRUGICAVE NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN 2021/2022
NË KUSHTE DIMËRORE**

1753

**K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR
MIRATIMIN E STRATEGJISË DHE INTEGRIM NDËRETNIK NË
ARSIM DHE PËRFSHIRJEN QYTETARE NE KOMUNËN E
DIBRËS**

1754

**VENDIM PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË DHE INTEGRIM
NDËRETNIK NË ARSIM DHE PËRFSHIRJEN QYTETARE NE
KOMUNËN E DIBRËS**

**ИЗГОТВИ
СЛУЖБА ПРИ СОВЕТОТ**

**PËRGATITI
SHËRBIMI PRANË KËSHILLIT**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр. / Nr. 52 Дт/Dt. 04.10.2021 стр/faq. |1760